

Согласно "Правилата за балансирање на ЕЕС" (Службен весник бр. 179/2019), "Правила за измена и дополнување на Правилата за балансирање на ЕЕС" (Службен весник бр. 242/2019, 49/20, бр. 7/21, бр. 146/21 и бр. 263/21), како и "Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија" усвоени од Управниот Одбор на АД МЕПСО со одлука 02-5814/16, и одлуката 02-6692/17 за "Измена на Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија", се изработува.

ИЗВЕШТАЈ

за спроведена аукција за набавка на aFRR балансен капацитет

Согласно Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и балансна енергија, ОЕПС спроведе годишна аукција за набавка (закуп) на aFRR балансен капацитет за 2022 година за секој месец одделно.

Постапката за набавка на aFRR балансен капацитет започна со поднесување на Барање за реализација на набавка на системски услуги бр. 09-7026 од 10.12.2021 година од страна на Подружница ОЕПС до Генералниот Директор на АД МЕПСО.

Врз основа на ова Барање, Генералниот Директор на АД МЕПСО донесе Одлука бр. 09-7026/1 од 13.12.2021 година за отпочнување на постапката за реализација на набавка на aFRR балансен капацитет за балансирање на електроенергетскиот систем во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2022 година до 24:00 часот на 31 декември 2022 година.

ОЕПС после донесувањето на Одлуката за отпочнување на набавка на aFRR балансен капацитет, направи објава на аукцијата за набавка на aFRR балансен капацитет бр. 09-7026/2 од 13.12.2021 година и ги објави потребните количини за набавка на aFRR балансен капацитет дефинирани во Табела 1, како и датумот и времето на извршување на аукцијата на веб страната на АД МЕПСО.

Количини за aFRR балансен капацитет 2022 год.	Вкупно MW	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
Јануари	(+)	25.358	27	27	27	27	27	27	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	(-)	25.358	27	27	27	27	27	27	27	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Февруари	(+)	21.084	25	25	25	25	25	25	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	(-)	21.084	25	25	25	25	25	25	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Март	(+)	21.111	22	22	22	22	22	22	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	(-)	21.111	22	22	22	22	22	22	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Април	(+)	17.040	18	18	18	18	18	18	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	(-)	17.040	18	18	18	18	18	18	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Мај	(+)	15.593	16	16	16	16	16	16	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	(-)	15.593	16	16	16	16	16	16	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Јуни	(+)	16.110	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	(-)	16.110	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Јули	(+)	16.864	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	(-)	16.864	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Август	(+)	16.864	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	(-)	16.864	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Септември	(+)	15.810	17	17	17	17	17	17	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	(-)	15.810	17	17	17	17	17	17	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Октомври	(+)	18.352	19	19	19	19	19	19	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	(-)	18.352	19	19	19	19	19	19	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Ноември	(+)	20.940	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	(-)	20.940	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Декември	(+)	24.614	26	26	26	26	26	26	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	(-)	24.614	26	26	26	26	26	26	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Табела 1: Количини за набавка на aFRR балансен капацитет

Поради тоа што ММС интернет платформата има технички проблеми и не работи, сите даватели што сакаат да учествуваат на аукцијата за набавка на aFRR балансен капацитет беа должни на 15.12.2021 година (среда), точно во 12:00 да ги пратат понудите на e-mail адресата: balancing@mepso.com.mk. На давателите на балансни услуги по email им беше испратен урнек за годишната аукција.

На аукцијата не се пријави ниту еден давател на балансни услуги.

Согласно горенаведеното и со цел обезбедување системски услуги за задржување на сигурноста на системот, АД МЕПСО ќе воведо дополнителни месечни аукции за набавка на aFRR балансен капацитет, за секој месец од 2022 година. Количините за набавка остануваат како во табела 1 за секој месец соодветно.

АД МЕПСО навремено ќе ги информира сите даватели на балансни услуги за времето на одржување дополнителните месечните аукции за набавка aFRR балансен капацитет за 2022 година по e-mail и/или на web страната.